

Извештај со најзначајните показатели 31.03.2025

Реден број	Најзначајни показатели	Износ во 000 денари / Процент	Забелешка
1	2	3	4
1	Структура на сопствените средства		
1.1	Редовен основен капитал (РОК)	20,721,410	
1.2	Додатен основен капитал (ДОК)	0	
1.3	Основен капитал	20,721,410	
1.4	Дополнителен капитал (ДК)	90,978	
1.5	Сопствени средства	20,812,388	
2	Капитал потребен за покривање на ризиците		
2.1	Кредитен ризик	8,266,085	
2.2	Валутен ризик	199,838	
2.3	Оперативен ризик	825,696	
2.4	Ризик од промена на цените на стоките	0	
2.5	Пазарни ризици	0	
2.6	Ризик од порамнување / испорака	0	
2.7	Ризик од другата договорна страна	0	
2.8	Вкупен капитал потребен за покривање на ризиците	9,291,619	
3	Вкупен износ на активата пондерирана според ризиците	116,145,234	
4	Стапка на адекватност на капиталот	17.92%	
5	Стапки пропишани од Народната банка		
5.1	Редовен основен капитал		Банката е должна да почне да ги објавува податоците од 1 јануари 2026 година
5.2	Основен капитал		Банката е должна да почне да ги објавува податоците од 1 јануари 2026 година
5.3	Стапка на адекватност на капиталот		Банката е должна да почне да ги објавува податоците од 1 јануари 2026 година
6	Стапка на нефункционалните кредити	2.63%	Под „стапка на нефункционални кредити“ се подразбира односот помеѓу вкупниот износ на нефункционалните кредити (главница) и вкупниот износ на кредити (главница) на банката, во бруто-износ, односно без да се земе во предвид износот на исправката на вредноста / посебната резерва и акумулираната амортизација.
7	Стапка на повратот на активата	2.38%	Стапката на повратот на активата е пресметана како однос помеѓу нето-добивката и просечната актива пресметана како аритметичка средина на износот на активата за кварталот којшто завршува на датумот на извештаите и на износите на активата за секој од претходните три квартала (ануелизирана стапка).
8	Стапка на повратот на капиталот и резервите	11.54%	Стапката на повратот на капиталот и резервите е утврдена како однос помеѓу нето-добивката и просечниот капитал пресметан како аритметичка средина на износот на капиталот за кварталот којшто завршува на датумот на извештаите и на износите на капиталот за секој од претходните три квартала (ануелизирана стапка).
9	Вкупна стапка на заштитните слоеви на капиталот		Банката е должна да почне да ги објавува податоците од 1 јануари 2026 година
10	Стапка на задолженост		Објавувањето е на полугодишна основа
10.1	Износ на изложеноста		Објавувањето е на полугодишна основа
11	Ликвидност		
11.1	Стапка на покриеност со ликвидност	387.05%	
11.2	Просечна вредност на стапката на покриеност со ликвидност	301.47%	
11.3	Просечна вредност на ВКЛА	19,449,764	
11.4	Просечна вредност на ВПО	17,550,967	
11.5	Просечна вредност на ВПП	10,937,617	
11.6	Просечна вредност на НПО	6,730,025	